

Иницијална проценка на влијание на регулативата

Чекор 1: Опис на проблемите, целите што ќе се остварат со нивно решавање и можните опции за решавање на проблемите

1. Опис на проблемите

Со постојните одредби на Законот за сметководството за непрофитните организации, годишните сметки за тековната година на непрофитните организации до Централниот регистар се доставуваат до крајот на месец февруари наредната година. Со Законот за трговските друштва е уредено дека трговците можат податоците од годишната сметка во електронска форма до Централниот регистар да ги достават и најдоцна до 15 март наредната година. Со цел воведување на единствен рок за доставување на податоците од годишната сметка во електронска форма до Централниот регистар за сите субјекти кои имаат обврска да доставуваат годишна сметка, се предлага продолжување на рокот за доставување на годишната сметка најдоцна до 15 март наредната година и за непрофитните организации.

Во делот на прекршочните одредби Законот уредува дека пред поднесувањето на барањето за поведување прекршочна постапка ќе се поведе постапка за порамнување согласно Законот за прекршоците. Согласно новиот Закон за прекршоците се дава можност постапката за порамнување да не биде задолжителна, односно веднаш да се поведе прекршочна постапка. Од тие причини се оцени за утврдените прекршоци со овој Закон да се води прекршочна постапка пред надлежен суд.

2. Опис на целите што се планираат да се постигнат со решавање на проблемите

Се продолжува рокот за доставување на годишните сметки до Централниот регистар за непрофитните организации кои податоците од билансот на состојба и билансот на успех сакаат да ги достават во електронска форма. Потврдата на точноста на внесените податоци ќе се врши со електронски потпис на сметководителот односно овластениот сметководител кој ја составил годишната сметка или на законскиот претставник на непрофитната организација или лицето коешто тој ќе го овласти.

Согласно Законот за прекршоците, се укинува можноста пред поведување на прекршочна постапка да се поведе постапка за порамнување, односно директно ќе се поднесува барање за прекршочна постапка.

3. Идентификација на можни решенија (опции)

Опција 1: Не прави ништо. Опцијата “не прави ништо” се користи како параметар за споредба на трошоците и користите од останатите опции (baseline).

Секако дека ова не е прифатлива опција бидејќи со одбирањето на оваа опција одредбите од Законот нема да се усогласат со одредбите од Законот за прекршоци.

Опција 2: Донесување на упатство или друг акт со кој ќе се даде насока за подобро спроведување на законот и

Опција 3: Донесување на Законот за изменување и дополнување на Законот за сметководството за непрофитните организации, со цел Воведување на единствен рок за доставување на податоците од годишната сметка во електронска форма до Централниот регистар за сите субјекти кои имаат обврска да доставуваат годишна сметка, и усогласување на постојните одредби на Законот во делот на поведување на постапка за порамнување со Законот за прекршоци.

Чекор 2: Идентификација на трошоци, придобивки и влијанија

Предложено решение (опција):

Опција 3 односно донесување на Закон за изменување и дополнување на Законот за сметководството за непрофитните организации.

Опис:

Се продолжува рокот за поднесување на годишната сметка до 15 март наредната година, само во случај доколку непрофитната организација податоците од годишната сметка до Централниот регистар ги доставува во електронска форма. Прекршочните одредбите од Законот се усогласуваат со одредбите од Законот за прекршоци, односно се бришат постапките за порамнување.

1. Трошоци

- Дали опцијата предвидува воведување на нови формалности во смисла на обврска за правните и физичките лица да обезбедат уверенија, пријави, решенија, одобренија, овластуваа, согласности, сертификати, дозволи, барања, изјави и други обрасци? Ако да, наведи ги формалностите

Предложеното решение не предвидува воведување на нови формалности во смисла на обврска за правните и физичките лица да обезбедат уверенија, пријави, решенија, одобренија, овластуваа, согласности, сертификати, дозволи, барања, изјави и други обрасци.

- Дали опцијата ќе предизвика иницијални трошоци за министерствата и другите органи на државната управа? Ако да, образложи ги трошоците.

Предложеното решение нема да предизвика иницијални трошоци за министерствата и другите органи на државната управа.

- Дали опцијата ќе предизвика оперативни трошоци за министерствата и другите органи на државната управа? Ако да, образложи ги трошоците.

Предложеното решение нема да предизвика оперативни трошоци за министерствата и другите органи на државната управа.

- Дали опцијата ќе предизвика иницијални трошоци за правните или физичките лица? Ако да, образложи ги трошоците.

Предложеното решение нема да предизвика иницијални трошоци за правните или физичките лица.

- Дали опцијата ќе предизвика континуирани трошоци за правните или физичките лица? Ако да, образложи ги трошоците.

2. Придобивки

Опис и опсег на клучните финансиските придобивки за засегнатите страни

Други нефинансиски придобивки за засегнатите страни

3. Ризици и претпоставки

Целта на донесување на Предлог Законот за изменување и дополнување на Законот за сметководство за непрофитните организации е негово усогласување со Законот за прекршоците.

Главен ризик од недонесување на Предлогот на закон е да остане во примена постојниот закон, кој ќе биде неусогласен со Законот за прекршоците.

4. Останати влијанија

Тип на влијание проценето во проценка на влијание на регулативата	Резултати приложени во материјалот	Резултати приложени во прилог
Влијание врз национална конкурентност	НЕ	НЕ
Влијание врз социјално исклучените и ранливи групи	НЕ	НЕ
Влијание и ефекти на регулативата врз родовите аспекти и еднаквоста	НЕ	НЕ
Влијание врз животната средина	НЕ	НЕ

Тип на влијание проценето во проценка на влијание на регулативата	Резултати приложени во материјалот	Резултати приложени во прилог
Влијание/значителна политичка промена на пазарната економија вклучувајќи испитување на влијанието врз потрошувачите и конкурентноста	НЕ	НЕ
Влијание врз правата на граѓаните	НЕ	НЕ
Дали предложените решенија вклучуваат значителни тешкотии за усогласување	НЕ	НЕ

Чекор 3: Консултации

При подготовката на Предлог Законот извршени се консултации со Централниот регистар на Република Македонија и направени се консултации и усогласени се ставовите со Министерството за правда.

Резиме на иницијалната проценка на влијание на регулативата

1. Краток осврт на преферираното решение/опција

Се продолжува рокот за поднесување на годишната сметка до 15 март наредната година, само во случај доколку непрофитната организација податоците од годишната сметка до Централниот регистар ги доставува во електронска форма. Прекршочните одредбите од Законот се усогласуваат со одредбите од Законот за прекршоци, со цел да не се спроведува постапка за порамнување, односно директно да се поднесе барање за прекршочна постапка.

2.Имиња и презимиња на лицата одговорни за подготовка на иницијалната проценка на влијанието на регулативата и предлог законот:

Виолета Стојановска Петровска, Ленче Тагасовска и Александра Димовска

3.Повереници на Владата на Република Македонија кои ќе бидат вклучени во презентирање на предлог законот во Собранието на Република Македонија:

Ардиан Џеладини

**Изјава од министерот
за иницијалната проценка на влијание на регулативата**

Изјавувам дека предложениот материјал за иницијална проценка влијанието на регулативата/ предлогот за донесување на закон:

	НЕ	врз Буџетот на Република Македонија во висина поголема од 600.000.000 денари	
	НЕ	врз усогласеноста со законодавството на Европска Унија	
	НЕ	врз постапките или работењето на јавната администрација / врз судството при работа со странки (правни и физички лица) или задолжување на странките од јавната администрација со дополнителен административен товар	
	НЕ	врз економијата и врз обемот на државна помош	
	НЕ	врз животната средина	
	НЕ	врз социјалната положба на граѓаните	
	Направено е претходно објавување на текстот на предлогот за донесување на закон во Единствениот електронски регистар на прописи и јавно се спроведени консултации со заинтересирани страни. Датум на објавување: Вклучени организации и претставници: Свое мислење дадоа следниве организации:		ДА
	Сите забелешки и предлози од заинтересираните страни се земени во предвид.		ДА
	Предлог законот е лекториран.		ДА
10.	Спроведени се меѓуресорски консултации.		ДА
	Дали предлог законот предвидува управна постапка?		НЕ
	Доколку предлог законот предвидува управна постапка, дали може да се вгради начелото “молчењето значи одобрување“?		НЕ

Изјава од Заменик Претседателот на Владата и Министер за финансии Јас, Зоран Ставрески, изјавувам дека ја проучив Иницијалната проценка на влијанија на регулативата и сметам дека дава реален преглед на очекуваните придобивки и потребните трошоци врзани со секоја од идентификуваните опции за решавање на проблемот.

Датум: __.__.2013 година

Зоран Ставрески
Заменик Претседател на Влада
и Министер за финансии